

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08- 164/21 од 30 август 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 4 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈП „Комунална Чистота“ Богданци се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2022 година во износ од 7,14 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 7,11 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 7,11 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 17,33%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 17,02%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година, изнесува 16,94%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 5,90 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,38 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 5,90 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,32 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 5,91 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,31 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-164/21 од 30 август 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП „Комунална Чистота“ Богданци ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	209.448
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	143.777
Трошоци за осигурување на основни средства	4.027
Бруто плати	1.333.014
Менаџерски плати и награди	67.165
Други услуги	33.017
Останати и вонредни трошоци	298.452
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	3.480
Вкупно оперативни трошоци	2.025.215
Остварена просечна пондерирана тарифа	5,58

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.125.975	2.178.480	2.232.738
Амортизација	денари	552.318	1.742.354	2.087.852
Средства за ликвидност	денари	13.500	19.623	21.603
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	24.371.799	7.450.000	0
Принос на регулирани средства	денари	21.610	3.809	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.713.402	3.944.266	4.342.193
Количина	m ³	394.824	394.824	394.824
Просечна тарифа	ден/m ³	6,83	8,42	8,96
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	6,78	6,84	6,91
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	6,87	9,99	11,00

Регулаторната комисија за енергетика на 1 септември 2021 година го објави барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 септември 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1826/2 од 4 октомври 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.782.611	1.811.131	1.840.217
Амортизација	денари	1.488.878	1.460.325	1.433.322
Средства за ликвидност	денари	16.487	16.380	16.368
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	24.371.799	7.450.000	0
Принос на регулирани основни средства	денари	25.970	4.577	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.313.946	3.292.413	3.289.907
Количина	m ³	395.663	395.663	395.663
Просечна тарифа	ден/m ³	7,14	7,11	7,11
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	5,90	5,90	5,91
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	8,38	8,32	8,31

По извршената анализа на податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2022 година се пресметани согласно просек на реализирани трошоци во 2019 година и 2020 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 142.709 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно просек на реализирани трошоци во 2019 година и 2020 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 96.948 денари;
3. Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно планираните трошоци за 2022 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 4.134 денари;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно планираните трошоци во 2021 година зголемени за стапка на инфлација и истите изнесуваат 1.400.962 денари за 2022 година 1.428.981 денари за 2023 година и 1.457.561 денари за 2024 година;

5. Трошоците за други услуги се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 33.993 денари за 2022 година, 34.493 денари за 2023 година и 35.000 денари за 2024 година;
6. Останати и вонредни трошоци се прифатени согласно реализираните трошоци од 2020 година исклучувајќи ги трошоците кои се однесуваат на плати за вработени ангажирани за други дејности. Истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 100.281 денари;
7. Трошоците за даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето се прифатени согласно Барањето за 2022 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 3.585 денари.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 552.318 денари за 2022 година, 523.765 денари за 2023 година и 496.762 денари за 2024 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е пресметана како просек согласно податоците од Барањето и истата изнесува 936.560 денари за секоја година од регулираниот период;

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 16.487 денари за 2022 година, 16.380 денари за 2023 година и 16.368 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2022 година изнесува 25.970 денари и за 2023 година 4.577 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид планираните бесплатно добиени средства во износ од 24.371.799 за 2022 година и 7.450.000 денари за 2023 година.

Количината на собраната и одведената урбана вода за сите години од регулираниот период е утврдена на исто ниво како и количината на водата за пиење, во висина од 395.663 m³, имајќи ги во предвид одредбите од Правилникот.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 7,14 ден/m³ за 2022 година, 7,11 ден/m³ за 2023 година и 7,11 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП „Комунална Чистота“ Богданци ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 17,33% за 2022 година, 17,02% за 2023 година и 16,94% за 2024 година.

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, амортизација на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП „Комунална Чистота“ Богданци да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-164/21
4 октомври 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски